




Република Македонија

Republic of Macedonia


*Квартален статистички извештај бр.42
30 јуни 2016 г.*

*Quarterly Statistical Report No. 42
June 30, 2016*



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance (MAPAS)



Пензиски друштва; задолжителни и доброволни пензиски фондови

Во рамките на капитално финансираното пензиско осигурување, постојат две пензиски друштва. Двете друштва управуваат со по еден задолжителен и по еден доброволен пензиски фонд. Двете пензиски друштва се:

1. Акционерско друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови “НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД” Скопје, кое управува со

Отворен задолжителен пензиски фонд - “НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД” Скопје и

Отворен доброволен пензиски фонд – “НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС” Скопје

Акционери на Акционерско друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови “НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД” Скопје се Нова Љубљанска банка ДД Љубљана, Република Словенија, која во главнината на друштвото учествува со 51%, и НЛБ Тутунска банка АД Скопје, Република Македонија, која во главнината на друштвото учествува со 49%.

и

2. КБ ПРВО друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје, кое управува со

КБ ПРВ отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје и

КБ ПРВ отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

Акционери на КБ Прво друштво за управување со пензиски фондови АД Скопје се Скупина Прва заваровалниски холдинг ДД Љубљана, Република Словенија, која во главнината на друштвото учествува со 51% и Комерцијална банка АД Скопје, Република Македонија, која во главнината на друштвото учествува со 49%.

Pension Companies; Mandatory and Voluntary Pension Funds

The fully funded pension insurance includes two pension companies. Both companies manage one mandatory pension fund and one voluntary pension fund. The two pension companies are the following:

1. Akcionersko drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi “NLB NOV PENZISKI FOND” Skopje, which manages

Otvoren zadolzitelen penziski fond – “NLB PENZISKI FOND” Skopje and

Otvoren dobrovolen penziski fond – “NLB PENZIJA PLUS” Skopje

Shareholders of Akcionersko drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi “NLB NOV PENZISKI FOND” Skopje are Nova Ljubljanska Banka DD, Ljubljana, Republic of Slovenia, which represents a portion of 51% of the Pension Company equity and NLB Tutunska Banka AD, Skopje, Republic of Macedonia, which represents 49% of the Pension Company equity.

and

2. KB PRVO drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje, which manages

KB PRV otvoren zadolzitelen penziski fond – Skopje and

KB PRV otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje

Shareholders of KB Prvo drustvo za upravuvanje so penziski fondovi AD Skopje are Skupina Prva zavarovalniski holding DD, Ljubljana, Republic of Slovenia, which represents 51% of the Pension Company equity and Komercijalna Banka AD, Skopje, Republic of Macedonia, which represents 49% of the Pension Company equity.

I Податоци за задолжителните пензиски фондови¹I Mandatory pension funds data¹

Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус

Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status


Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени* / Temporary allocated **	Вкупно / Total	
31.03.2016						
НЛБз / NLBm ²	31.869	81.679	70.695	9.626	162.000	193.869
КБПз / KBPm ³	37.329	88.187	76.017	9.833	174.037	211.366
ВКУПНО / TOTAL	69.198	169.866	146.712	19.459	336.037	405.235
30.06.2016						
НЛБз / NLBm	31.859	81.791	73.357	10.202	165.350	197.209
КБПз / KBPm	37.314	88.636	78.708	10.556	177.900	215.214
ВКУПНО / TOTAL	69.173	170.427	152.065	20.758	343.250	412.423

*Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени

** The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated

Слика 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)

Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (in percents)



¹ Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на задолжителните пензиски фондови се пензиските друштва

² Кратенката НЛБз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД“ Скопје

³ Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје

¹ Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of mandatory pension funds are pension companies


² NLBm stands for the mandatory pension fund Otvoren zadolzitelen penziski fond – „NLB PENZISKI FOND“ Skopje

³ KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje

Табела 2: Старосна и полева структура на членовите на задолжителните пензиски фондови
Table 2: Structure of the Mandatory Pension Fund Members by Age and Gender

Возраст / Age	НЛБз / NLBm			КБПз/ KBPm			Вкупно / Total
	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	
до 20 години / up to 20	1.817	1.189	3.006	1.920	1.144	3.064	6.070
од 21 до 25 години / 21 to 25	13.942	9.968	23.910	15.087	10.905	25.992	49.902
од 26 до 30 години / 26 to 30	23.895	20.127	44.022	25.934	21.112	47.046	91.068
од 31 до 35 години / 31 to 35	25.483	21.966	47.449	27.091	23.049	50.140	97.589
од 36 до 40 години / 36 to 40	19.634	16.697	36.331	20.449	18.606	39.055	75.386
од 41 до 45 години / 41 to 45	12.787	11.123	23.910	14.566	13.534	28.100	52.010
од 46 до 50 години / 46 to 50	6.187	5.771	11.958	6.981	7.196	14.177	26.135
од 51 до 55 години / 51 to 55	2.261	2.197	4.458	2.618	2.590	5.208	9.666
од 56 до 60 години / 56 to 60	784	647	1.431	904	749	1.653	3.084
од 61 до 64 години / 61 to 64	300	184	484	317	209	526	1.010
65 и повеќе / 65+	148	102	250	145	108	253	503
Вкупно / Total	107.238	89.971	197.209	116.012	99.202	215.214	412.423

Слика 2: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)
Figure 2: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (in percents)



Средства во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување (втор столб) и движење на вредноста на сметководствените единици Assets in the mandatory fully funded pension insurance (second pillar) and the value of the accounting units

Табела 3: Уплатени придонеси во вториот столб, наплатени надоместоци и висина на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Table 3: Contributions paid to the second pillar, fees charged and value of the mandatory pension fund net assets

во милиони денари/in million denars


Состојба на / As of	НЛБз / NLBm			КБПз/ KBPm		
	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets
31.03.2016	221,56	14,25	19.105,37	245,54	16,10	21.948,13
30.04.2016	232,05	14,68	19.417,79	256,48	16,55	22.303,23
31.05.2016	217,35	14,33	19.801,82	240,84	16,20	22.769,92
30.06.2016	226,08	14,70	19.949,64	251,61	16,66	22.958,19

* Придонесите и надоместоците се дадени на месечна основа, додека нето средствата се дадени во кумулативен износ

*Contributions and fees are given on a monthly basis, while net assets are given on a cumulative basis.

Слика 3: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови


Figure 3: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets



Табела 4: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови


Table 4: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Вредност на сметковод. единица / Accounting Unit Value	
	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm
31.03.2016	169,262193	173,334215
15.04.2016	170,321597	174,428962
30.04.2016	170,055937	174,179122
15.05.2016	169,394520	173,548304
31.05.2016	171,580847	176,038436
15.06.2016	169,949835	174,256812
30.06.2016	170,979651	175,630271




Слика 4: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на НЛБз

Figure 4: Value of the Net assets and the Accounting Unit of NLBm



Слика 5: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на КБПз

Figure 5: Value of the Net assets and the Accounting Unit of KBPm


 Принос на задолжителните пензиски фондови сведен на годишно ниво по периоди
 Mandatory Pension Fund Return on annual level by period

Период/ Period	НЛБз / NLBm		КБПз / KBPm	
	Номинален / Nominal	Реален / Real	Номинален / Nominal	Реален / Real
31.12.2008 - 31.12.2015	7,87%	6,45%	7,21%	5,80%
31.03.2009 - 31.03.2016	7,68%	6,22%	7,05%	5,60%
30.06.2009 - 30.06.2016	7,29%	5,62%	6,76%	5,10%
Почеток/Start - 30.06.2016	5,24%	2,96%	5,51%	3,23%

 Надоместоци кои ги наплаќаат друштвата кои управуваат со задолжителни пензиски фондови
 Fees charged by Pension Companies managing Mandatory Pension Funds

Вид на надомест / Type of Fee	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm
Надомест од придонес / Fee on contributions	3,00% ⁴	3,00% ⁵
Месечен надомест од вредноста на нето средствата на задолжителниот пензиски фонд / Monthly fee on mandatory pension fund net assets	0,04% ⁶	0,04% ⁷
Надомест за премин / Transfer fee Број на денови/ Number of days: [*] Број на денови ≤ 720/ number of days ≤ 720	15 Евра / 15 Euros	15 Евра / 15 Euros
Број на денови > 720 number of days > 720	не се наплаќа / not charged	не се наплаќа / not charged

^{*}бројот на денови се пресметува од датумот кога членот се стекнал со статус на член во постојниот задолжителен пензиски фонд (или од први во месецот за кој членот стекнал право на придонес во постојниот задолжителен пензиски фонд, во случај на прво членство) до крајниот рок до кој членот треба да достави до Агенција формулар и доказ за платен надомест за премин

⁴ Од јануари 2016 година (претходно беше 3,25%)

⁵ Од јануари 2016 година (претходно беше 3,25%)

⁶ Од јануари 2015 година (претходно беше 0,045%)

⁷ Од јануари 2015 година (претходно беше 0,045%)

^{*}number of days is calculated from the date when the member has acquired a status of member of current mandatory pension fund (or from the first day of the month for which the member has acquired right to contributions in the current mandatory pension fund, in case of first time membership) to the end of the period in which the member has to submit to the Agency form and proof of paid transfer fee.

⁴ Since January 2016 (previously it was 3,25%)

⁵ Since January 2016 (previously it was 3,25%)

⁶ Since January 2015 (previously it was 0,045%)

⁷ Since January 2015 (previously it was 0,045%)

Табела 5: Структура на инвестициите на имотот на задолжителните пензиски фондови
Table 5: Mandatory Pension Funds Total Assets Investment Structure

Вид имот / Type of asset	НЛБз / NLBm		КБПз / KBPm	
	Вредност / Value	Процент / Percent	Вредност / Value	Процент / Percent
Акции од странски издавачи / Shares of foreign issuers	2.247.204.788	11,24%	0	0,00%
Обврзници од странски издавачи / Bonds of foreign issuers	63.644.036	0,32%	0	0,00%
Инвестициски фондови од странски издавачи / Investment funds of foreign issuers	2.592.377.051	12,97%	6.628.350.925	28,86%
Краткорочни хартии од вредност од странски издавачи / Short term securities of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%
Акции од домашни издавачи / Shares of domestic issuers	761.590.870	3,81%	413.754.143	1,80%
Обврзници од домашни издавачи / Bonds of domestic issuers	11.389.143.209	56,96%	14.742.914.613	64,18%
Инвестициски фондови од домашни издавачи / Investment funds of domestic issuers	0	0,00%	0	0,00%
Краткорочни хартии од вредност од домашни издавачи / Short term securities of domestic issuers	611.576.002	3,06%	0	0,00%
Вкупно вложувања во хартии од вредност / Total investment in securities	17.665.535.957	88,35%	21.785.019.682	94,84%
Депозити / Deposits	1.982.663.717	9,92%	1.010.757.211	4,40%
Парични средства / Cash	297.142.232	1,49%	127.766.540	0,56%
Побарувања / Receivables	48.669.266	0,24%	46.400.095	0,20%
Вкупно средства / Total assets	19.994.011.171	100,00%	22.969.943.528	100,00%
Вкупно обврски / Total liabilities	44.368.873	0,22%	11.749.707	0,05%
Нето средства / Net assets	19.949.642.346	99,78%	22.958.193.865	99,95%

Обврзниците од домашни издавачи вклучуваат:

- државна континуирана обврзница
- државна обврзница за денационализација

Bonds of domestic issuers include:

- Government continuous bond
- Government bond for denationalization

Краткорочни хартии од вредност од домашни издавачи вклучуваат:

- државен запис 12-месечен

Short term securities from domestic issuers include:

- 12-month treasury bill

Обврзниците од странски издавачи вклучуваат:

- државна обврзница


Bonds of foreign issuers include:

- Government bond

Слика 6: Структура на инвестициите на НЛБз (на 30.06.2016)
Figure 6: Structure of Investment of NLBm (as of 30.06.2016)



Слика 7: Структура на инвестициите на КБПз (на 30.06.2016)
Figure 7: Structure of Investment of KBPm (as of 30.06.2016)



II Податоци за доброволните пензиски фондови⁸

II Voluntary Pension Funds Data⁸

Членство во доброволните пензиски фондови

Voluntary Pension Fund Membership


Табела 6: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство

Table 6: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type

Доброволен пензиски фонд / Voluntary pension fund	Со доброволна индивидуална сметка / With voluntary individual account	Во пензиска шема со професионална сметка / In a pension scheme with occupational account	Вкупно / Total
31.03.2016			
НЛБд / NLBv ^{9 10}	5.443	3.148	8.591
КБПд / KBPv ^{11 12}	1.573	11.580	13.153
ВКУПНО / TOTAL	7.016	14.728	21.744
30.06.2016			
НЛБд / NLBv	5.627	3.226	8.853
КБПд / KBPv	1.705	11.573	13.278
ВКУПНО / TOTAL	7.332	14.799	22.131

Слика 8: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство (во проценти)

Figure 8: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type (in percents)



⁸ Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на доброволните пензиски фондови се пензиските друштва

⁹ Кратенката НЛБд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС“ Скопје

¹⁰ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во НЛБд започна на 15 јули 2009 година

¹¹ Кратенката КБПд се користи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

¹² Зачленувањето и плаќањето на придонеси во КБПд започна на 21 декември 2009 година

⁸ Source for data of net asset value, accounting unit and structure of investment of voluntary pension funds are pension companies

⁹ NLBv stands for the voluntary pension fund Otvoren dobrovolen pensiski fond – „NLB PENZIJA PLUS“ Skopje


¹⁰ Membership and payment of voluntary contributions in NLBv started on 15 July 2009

¹¹ KBPv stands for the voluntary pension fund KB Prv otvoren dobrovolen pensiski fond - Skopje

¹² Membership and payment of voluntary contributions in KBPv started on 21 December 2009

Слика 9: Дистрибуција на членството по професионални пензиски шеми*

Figure 9: Distribution of Membership by occupational pension scheme*




*Професионалните пензиски шеми со помалку од 100 членови се прикажани во „Други“

*Occupational pension schemes with less than 100 members are presented under „Other“

Слика 10: Членови со индивидуални сметки со уплаќач и без уплаќач

Figure 10: Members with an individual account whose contributions are paid by third party and members with an individual account who pay for own contributions




*Member & payer stands for member whose contributions are paid by third party

**Member stands for member who pays for own contributions

Табела 7: Старосна и полова структура на членовите на доброволните пензиски фондови
Table 7: Structure of the Voluntary Pension Fund Members by Age and Gender

Возраст / Age	НЛБд / NLBv			КБПд / KBPv			Вкупно / Total
	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	
до 20 години / up to 20	30	18	48	20	9	29	77
од 21 до 25 години / 21 to 25	261	355	616	295	227	522	1.138
од 26 до 30 години / 26 to 30	724	867	1.591	776	570	1.346	2.937
од 31 до 35 години / 31 to 35	979	944	1.923	1.094	842	1.936	3.859
од 36 до 40 години / 36 to 40	820	691	1.511	1.136	986	2.122	3.633
од 41 до 45 години / 41 to 45	611	496	1.107	1.032	1.002	2.034	3.141
од 46 до 50 години / 46 to 50	382	417	799	1.013	929	1.942	2.741
од 51 до 55 години / 51 to 55	310	366	676	919	871	1.790	2.466
од 56 до 60 години / 56 to 60	252	196	448	728	454	1.182	1.630
од 61 до 64 години / 61 to 64	83	31	114	232	90	322	436
65 и повеќе / 65+	17	3	20	46	7	53	73
Вкупно / Total	4.469	4.384	8.853	7.291	5.987	13.278	22.131

Слика11: Старосна структура на членовите на доброволните пензиски фондови
Figure 11: Age Structure of the Voluntary Pension Fund Membership



Средства во доброволното капитално финансирано пензиско осигурување (трет столб) и движење на вредноста на сметководствените единици

Assets in the voluntary fully funded pension insurance (third pillar) and the value of the accounting units

Табела 8: Уплатени придонеси во третиот столб, наплатени надоместоци и висина на нето средствата на доброволните пензиски фондови

Table 8: Contributions paid to third pillar, fees charged and value of the voluntary pension fund net assets

во милиони денари/in million denars


Состојба на / As of	НЛБд / NLBv			КБПд / KBPv		
	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets
31.03.2016	8,38	0,58	353,92	10,52	0,58	421,80
30.04.2016	6,99	0,55	360,77	10,48	0,60	432,41
31.05.2016	6,72	0,54	368,45	8,98	0,56	444,29
30.06.2016	7,60	0,57	373,91	8,84	0,57	450,54

* Придонесите и надоместоците се дадени на месечна основа, додека нето средствата се дадени во кумулативен износ

*Contributions and fees are given on a monthly basis, while net assets are given on a cumulative basis.

Слика 12: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови


Figure 12: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets



Табела 9: Вредност на сметководствените единици во доброволните пензиски фондови


Table 9: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Вредност на сметковод. единица / Accounting Unit Value	
	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv
31.03.2016	145,578197	145,365859
15.04.2016	146,176131	146,212734
30.04.2016	145,921965	145,993086
15.05.2016	145,307768	145,450575
31.05.2016	146,895044	147,320527
15.06.2016	145,135955	145,781445
30.06.2016	145,917674	146,804501




Слика 13: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на НЛБд

Figure 13: Value of the Net assets and the Accounting Unit of NLBv



Слика 14: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на КБПд

Figure 14: Value of the Net assets and the Accounting Unit of KBPv



Принос на доброволните пензиски фондови сведен на годишно ниво по периоди Voluntary Pension Fund Return on annual level by period

Период/ Period	НЛБд / NLBv		КБПд / KBPv	
	Номинален / Nominal	Реален / Real	Номинален / Nominal	Реален / Real
31.12.2009 - 31.12.2015	6,16%	4,25%	6,56%	4,64%
31.12.2009 - 31.03.2016	5,68%	3,90%	6,13%	4,34%
31.12.2009 - 30.06.2016	5,49%	3,70%	6,05%	4,24%
Почеток/Start – 30.06.2016	5,59%	3,84%	6,05%	4,24%

Приносот се пресметува на годишна основа за претходните 84 месеци. По исклучок, доколку фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци, приносот се пресметува на крајот на кварталот, за период од првиот јуни односно декември по основањето на фондот до крајот на кварталот кога се прави пресметката.

Voluntary Pension Fund Return is calculated on an annual basis for the previous 84 months. If the Pension Fund is operating less than 84 months, but longer than 12 months, the Voluntary Pension Fund Return is calculated at the end of the quarter, for the period since the first June or December after the start of operation of pension fund to the end of the calculation quarter.

Надоместоци кои ги наплаќаат друштвата кои управуваат со доброволни пензиски фондови Fees charged by Pension Companies managing Voluntary Pension Funds

Вид на надомест / Type of Fee	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv
Надомест од придонес / Fee on contributions ¹³	3,80% ¹⁴	2,90% ¹⁵
Месечен надомест од вредноста на нето средствата на доброволниот пензиски фонд / Monthly fee on voluntary pension fund net assets	0,10% ¹⁶	0,075% ¹⁷
Надомест за премин / Transfer fee Број на денови/ Number of days:*		
Број на денови ≤ 360/ number of days ≤ 360	10 Евра / 10 Euros	10 Евра / 10 Euros
Број на денови > 360 number of days > 360	не се наплаќа / not charged	не се наплаќа / not charged

*бројот на денови се пресметува од датумот кога членот се стекнал со статус на член во постојниот доброволен пензиски фонд до датумот на потпишување на договорот за членство во идниот доброволен пензиски фонд

*number of days is calculated from the date when the member has acquired a status of member of current voluntary pension fund to the membership contract date in the future voluntary pension fund

¹³ За членови кои се учесници во професионална пензиска шема друштвото може да определи друг износ на овој надомест

¹³ For members of pension schemes Pension Company may set different level of this fee

¹⁴ Од 1 март 2011 година (претходно беше 5,25%)

¹⁴ Since 1 March 2011 (previously it was 5,25%)

¹⁵ Од 1 јуни 2013 година (претходно беше 4,00%)

¹⁵ Since 1 June 2013 (previously it was 4,00%)

¹⁶ Од 1 март 2011 година (претходно беше 0,15%)

¹⁶ Since 1 March 2011 (previously it was 0,15%)

¹⁷ Од 1 јануари 2011 година (претходно беше 0,15%)

¹⁷ Since 1 January 2011 (previously it was 0,15%)

Табела 10: Структура на инвестициите на имотот на доброволните пензиски фондови
 Table 10: Voluntary Pension Funds Total Assets Investment Structure

Вид имот / Type of asset	НЛБд / NLBv		КБПд / KBPv	
	Вредност / Value	Процент / Percent	Вредност / Value	Процент / Percent
Акции од странски издавачи / Shares of foreign issuers	48.258.385	12,77%	0	0,00%
Обврзници од странски издавачи / Bonds of foreign issuers	2.545.761	0,67%	0	0,00%
Инвестициски фондови од странски издавачи / Investment funds of foreign issuers	49.414.564	13,08%	129.981.203	28,77%
Краткорочни хартии од вредност од странски издавачи / Short term securities of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%
Акции од домашни издавачи / Shares of domestic issuers	47.389.073	12,54%	20.264.198	4,49%
Обврзници од домашни издавачи / Bonds of domestic issuers	175.263.224	46,38%	242.841.518	53,75%
Инвестициски фондови од домашни издавачи / Investment funds of domestic issuers	0	0,00%	0	0,00%
Краткорочни хартии од вредност од домашни издавачи / Short term securities of domestic issuers	0	0,00%	0	0,00%
Вкупно вложувања во хартии од вредност / Total investment in securities	322.871.007	85,45%	393.086.919	87,00%
Депозити / Deposits	46.331.351	12,26%	55.943.670	12,38%
Парични средства / Cash	7.361.418	1,95%	2.428.731	0,54%
Побарувања / Receivables	1.289.781	0,34%	345.395	0,08%
Вкупно средства / Total assets	377.853.557	100,00%	451.804.715	100,00%
Вкупно обврски / Total liabilities	3.938.557	1,04%	1.268.902	0,28%
Нето средства / Net assets	373.915.000	98,96%	450.535.813	99,72%

Обврзниците од домашни издавачи вклучуваат:

- државна континуирана обврзница
- државна обврзница за денационализација

Bonds of domestic issuers include:

- Government continuous bond
- Government bond for denationalization

Обврзниците од странски издавачи вклучуваат:


- државна обврзница

Bonds of foreign issuers include:

- Government bond

Слика 15: Структура на инвестициите на НЛБд (на 30.06.2016)

Figure 15: Structure of Investment of NLBv (as of 30.06.2016)



Слика 16: Структура на инвестициите на КБПд (на 30.06.2016)

Figure 16: Structure of Investment of KBPv (as of 30.06.2016)

